

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 295

14 декември 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3979. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба.....	2	3986. Одлука за склучување на анекс на Договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата.....	12
3980. Одлука за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба.....	3	3987. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Охрид.....	18
3981. Одлука за зголемување на почетниот капитал на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје..	4	3988. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 година.....	18
3982. Одлука за давање на финансиска поддршка на филмски работници....	4	3989. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	19
3983. Одлука за давање на финансиска поддршка на уметници и на културни работници.....	8	3990. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во Катастарот на недвижности и Катастарот на инфраструктурни објекти како дел од Катастарот на недвижности.....	21
3984. Одлука за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска корпорација со запишување на дополнителни акции од страна на Република Северна Македонија.....	12		
3985. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување.....	12		

	Стр.		Стр.
3991. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационален систем.....	27	4001. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	39
3992. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница.....	31	4002. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	40
3993. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Полска.....	33	4003. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	40
3994. Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	34	4004. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	41
3995. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт...	35	4005. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	41
3996. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	37	4006. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	41
3997. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	38	4007. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	42
3998. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	38	4008. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	42
3999. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	39	4009. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	43
4000. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	39	4010. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	43
		4011. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	44
		4012. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	44
		4013. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	45
		4014. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	45
		4015. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	45
		4016. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	46
		4017. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	46
		4018. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	47
		4019. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	47
		Огласен дел	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3979.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба бр. 45-10464/1 од 24 декември 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 272/19).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11846/2
10 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3980.

Врз основа на член 16-а став (6) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.101/19 и 275/19) и член 10-а став (10) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија за набавка со непосредна спогодба на недвижни ствари сопственост на Акционерско друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, кои се наоѓаат во административно-деловниот објект на улица „Филип Втори Македонски“ број 11 во Скопје, КП бр.9506/15 КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 106458, во вкупна површина од 6770 м², и тоа:

- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел ТC1 со површина од 21 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел П со површина 253 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел ГМ со површина 19 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел КГП со површина 539 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 2 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 3 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 4 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 5 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 6 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 7 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 8 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 9 намена на посебен дел ГМ со површина 18 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 10 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;

- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 11 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 12 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 13 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 14 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 15 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 16 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел ЛФ со површина 2 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 2 намена на посебен дел ЛФ со површина 3 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 3 намена на посебен дел ЛФ со површина 2 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО број 4 намена на посебен дел ЛФ со површина 2 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО намена на посебен дел Х со површина 96 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број 1 намена на посебен дел ДПД со површина 70 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број 10 намена на посебен дел ДП со површина 25 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број 11 намена на посебен дел ДП со површина 55 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број 12 намена на посебен дел ДП со површина 26 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број 13 намена на посебен дел ДП со површина 68 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР намена на посебен дел Х со површина 203 м²
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К1 број 14 намена на посебен дел ДП со површина 856 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К2 број 15 намена на посебен дел ДП со површина 864 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К3 број 16 намена на посебен дел ДП со површина 841 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К4 број 17 намена на посебен дел ДП со површина 834 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К5 број 18 намена на посебен дел ДП со површина 837 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К6 број 19 намена на посебен дел ПП со површина 143 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К6 број 19 намена на посебен дел ДП со површина 683 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат МА број 20 намена на посебен дел П со површина од 18 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат МА број 20 намена на посебен дел ДП со површина од 201 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат МА број 20 намена на посебен дел ПП со површина од 313 м²;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат МА намена на посебен дел Х со површина од 42 м²;

- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 намена на посебен дел ХС со површина од 405 м2.

Член 2

Вредноста на недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука, според проценетата вредност утврдена со Процена број СВ V 163/2020 од 9 декември 2020 година на Бирото за судски вештачења, согласно Законот за проценка изнесува вкупно 864.121.805,00 денари со пресметан 18% ДДВ, која претставува цена за набавка на недвижните ствари со непосредна спогодба, односно 13.937.448,46 евра со пресметан 18% ДДВ, во денарска противвредност според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на плаќањето.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11846/3 Претседател на Владата
10 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3981.

Врз основа на член 6 став (2) од Законот за Македонската банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОЧЕТНИОТ КАПИТАЛ НА РАЗВОЈНАТА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се врши зголемување на почетниот капитал на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за износ од 185.070.000,00 денари.

Зголемувањето на почетниот капитал се врши од средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година раздел 09002- Министерство за финансии - функции на државата, Владината програма П1-Мерки за справување со COVID 19 кризата, ставка 485 - Вложувања и нефинансиски средства.

Средствата од ставот 1 на овој член ќе се уплатат на сметка на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 2

Зголемувањето на почетниот капитал на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје ќе се изврши со издавање на 59.546 обични акции.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11919/1 Претседател на Владата
12 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3982.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЛМСКИ РАБОТНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на филмските работници.

„Филмски работник“ е лице кое учествува во производство на филм.

„Производство на филм“ се креативни, организациони и финансиски активности за пренесување на филмскиот сценарио на подлога преку соодветна технологија.

Член 2

Постапката за финансиската поддршка на филмските работници, ќе се спроведува преку Агенцијата за филм на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), а исплатата на средствата за финансиската поддршка се врши од средствата собрани во Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, формиран во рамки на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

Предмет на финансиската поддршка е исплата на финансиски средства во нето износ од 14.500,00 денари, 18.000,00, односно 21.500,00.

Корисник на финансиска поддршка согласно одредбите од оваа одлука може да биде филмски работник - барател на финансиска поддршка, ако:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните пет години работел на минимум три филма поддржани од Агенцијата,
- е невработено лице според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,
- не е корисник на пензија според евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, и

- во периодот од јануари до август 2020 година, остварил приход во нето износ до 80.000 денари, односно остварил приход во нето износ до 60.000, односно остварил приход до 40.000 денари, од учество во производство на филм, според евиденцијата на Управата за јавни приходи.

Агенцијата, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на својата веб страна објавува јавен повик за доставување барање за користење на финансиска поддршка на филмскиот работник согласно оваа одлука.

Барателот на финансиската поддршка во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став 4 на овој член, доставува барање до Агенцијата, кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука.

Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на финансиската поддршка доставува изјава за исполнителноста на условите од став 3 на овој член, која е дадена во Прилог 2 и е составен дел на оваа одлука.

Член 3

За користење на финансиската поддршка на филмските работници одлучува Комисија за финансиска поддршка (во натамошниот текст: Комисијата).

Директорот на Агенцијата, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја формира Комисијата која се состои од пет члена, тројца од редот на вработените во Агенцијата и двајца на предлог на Друштвото на филмски работници на Македонија.

Врз основа на увид во поднесената документација за остварување на финансиска поддршка, Комисијата врз основа на комплетноста на документацијата и проверка на точноста на податоците од истата, изготвува листа со податоци за барателите на финансиската поддршка кои имаат доставена комплетна документација од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука, и истата во рок од пет дена од денот на истекот на рокот за доставување на барањето за финансиска поддршка ја доставува до директорот на Агенцијата.

Листата на баратели на финансиска поддршка на филмските работници што имаат доставено комплетна документација, Агенцијата ја доставува до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно до Управата за јавни приходи со барање за известување дали секое поединечно лице од доставената листа е вработено според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно дали е примател на пензија согласно евиденциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно дали го има остварено нето приходот утврден во член 2 став 3 алинеја 5 од оваа одлука.

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно Управата за јавни приходи во рок од пет дена од денот на доставувањето на барањето од став 4 на овој член со законска сила, ја известува Агенцијата, за лицата од листата, доколку се вработени, односно доколку се приматели на пензија, односно за приходите на лицата од листата.

Во рок од два дена од добивањето на известувањето од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали се исполнети условите од член 2 став 3 од оваа одлука, како и врз основа на комплетноста на документацијата од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука доставува до директорот на Агенцијата листа на филмски работници, заради донесување на решенија за финансиска поддршка.

Директорот на Агенцијата во рок од три дена од денот на доставување на листата од ставот 6 на овој член ги донесува решенијата за утврдување на правото на финансиска поддршка.

Агенцијата, во рок од три дена од денот на донесувањето на решенијата од ставот 7 на овој член, го известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и во прилог ги доставува донесените решенија.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот 8 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакционата сметка на корисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решенијата од ставот 8 на овој член.

Член 4

Доколку со извршена контрола од страна на Агенцијата се утврди дека филмскиот работник го злоупотребил правото на финансиска поддршка согласно оваа одлука, со давање на невистинити податоци во изјавата од член 2 став 6 на оваа одлука, истиот е должен да ги врати добиените финансиски средства во целост, на сметката за донација во рамки на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, од каде што е извршена исплатата, со законска затезна камата, во рок од три месеци од денот на извршената исплата на средствата за финансиска поддршка.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11922/1
11 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог 1

До
Агенцијата за филм на Република Северна Македонија
Ул „8-ми Март“ бр.4

БАРАЊЕ
за добивање на финансиска поддршка
на филмски работник

Од филмскиот работник (име и презиме) _____, со ЕМБГ
_____ со адреса на живеење на улица _____, со трансакциска сметка
_____ депонент на _____

Барањето го поднесувам за добивање на финансиска поддршка во нето износ од
_____ денари.

Во прилог на барањето доставувам Изјава за исполнетост на условите

Подносител на барањето

Прилог 2

Јас, _____, со адреса на живеење на _____ бр. _____ и со ЕМБГ _____, државјанин на Република Северна Македонија под полна материјална и кривична одговорност, ја давам следната

ИЗЈАВА

за исполнетост на условите за добивање на финансиска поддршка

Јас, _____ изјавувам дека:

- сум државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните пет години како филмски работник, работев на производството на следните три филма:

1. _____;
2. _____;
3. _____,

кои се поддржанми од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија

- сум невработено лице,
- не сум корисник на пензија,
- во периодот од јануари до август 2020 година, имам остварено приход во нето износ од _____ денари од учество во производство на филм.
-

Во случај на утврдување на невистинитост на податоците од оваа Изјава согласен сум да бидат преземени соодветни законски мерки.

Скопје, _____ 2020 година.

Изјавил:

3983.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА УМЕТНИЦИ И НА КУЛТУРНИ РАБОТНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на уметници и на културни работници.

Под уметник, во смисла на оваа одлука, се подразбира физичко лице што создава авторско дело од областа на уметничкото творештво или изведува авторско дело, односно дело од народното творештво, независно од образованието, правниот статус, регистрацијата, државјанството, друг вид припадност итн. Под уметник се подразбира и самостоен уметник.

Под културен работник во смисла на оваа одлука се подразбира физичко лице кое врши стручни, научно-истражувачки, теориско-критички, едукативни, културски, продуцентски, уметничко-соработнички, менаџерски, специјалистичко-технички или организациски работи во областа на културата, независно од образованието, правниот статус, државјанството, друг вид припадност итн.

Под проекти од областа на културата во смисла на оваа одлука се подразбираат активности од областа на културата, особено од: визуелните уметности, архитектурата и дизајнот; музиката (автор на музички дела и изведувач на музички дела); танцовата уметност и современите изведувачки уметности; литературата, преводот и критиката; драмата (костимограф, сценограф, актер, драмски режисер, сценарист).

Член 2

Постапката за финансиската поддршка на уметниците и на културните работници, ќе се спроведува преку Министерството за култура (во натамошниот текст: Министерството), а исплатата на средствата за финансиската поддршка се врши од средствата собрани во

Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, формиран во рамки на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

Предмет на финансиската поддршка е исплата на финансиски средства во нето износ од 14.500,00 денари, 18.000,00 денари односно 21.500,00 денари.

Корисник на финансиска поддршка согласно одредбите од оваа одлука може да биде уметник или културен работник од член 1 од оваа одлука - барател на финансиска поддршка, ако:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните три години има реализирано, или учествувано во реализација на најмалку пет проекти од областа на културата,
- е невработено лице според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,
- не е корисник на пензија според евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија,
- во периодот од јануари до август 2020 година, остварил приход во нето износ до 80.000 денари, односно остварил приход во нето износ до 60.000, односно остварил приход до 40.000 денари, од вршење на уметнички или стручни работи во културата, според евиденцијата на Управата за јавни приходи.

Министерството, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на својата веб страна објавува јавен повик за доставување барање за користење на финансиска поддршка на уметниците и на културен работник согласно оваа одлука.

Барателот на финансиската поддршка во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став 4 на овој член, доставува барање до Министерството, кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука.

Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на финансиската поддршка доставува изјава за исполненоста на условите од став 3 на овој член, која е дадена во Прилог 2 и е составен дел на оваа одлука.

Член 3

За користење на финансиската поддршка на уметниците и на културните работници одлучува Комисијата за финансиска поддршка (во натамошниот текст: Комисијата).

Министерот за култура, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја формира Комисијата која се состои од пет члена, од редот на вработените во Министерството и од надворешни соработници.

Врз основа на увид во поднесената документација за остварување на финансиска поддршка, Комисијата врз основа на комплетноста на документацијата и проверка на точноста на податоците од истата, изготвува листа со податоци за барателите на финансиската поддршка кои имаат доставена комплетна документација од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука, и истата во рок од пет дена од денот на истекот на рокот за доставување на барањето за финансиска поддршка ја доставува до министерот за култура.

Листата на баратели на финансиска поддршка на уметниците и културните работници што имаат доставено комплетна документација, Министерството ја доставува до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно до Управата за јавни приходи со барање за известување дали секое поединечно лице од доставената листа е вработено според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно дали е примател на пензија согласно евиденциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно дали го има остварено нето приходот утврден во член 2 став 3 алинеја 5 од оваа одлука.

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно Управата за јавни приходи во рок од пет дена од денот на доставувањето на барањето од став 4 на овој член со законска сила, го известува Министерството, за лицата од листата, доколку се вработени, односно доколку се приматели на пензија, односно за приходите на лицата од листата.

Во рок од два дена од добивањето на известувањето од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали се исполнети условите од член 2 став 3 од оваа одлука, како и врз основа на комплетноста на документацијата од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука доставува до министерот за култура листа на уметниците и на културни работници, заради донесување на решенија за финансиска поддршка.

Министерот за култура во рок од три дена од денот на доставување на листата од ставот 6 на овој член ги донесува решенијата за финансиска поддршка.

Министерството за култура, во рок од три дена од денот на донесувањето на решенијата од ставот 7 на овој член, го известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и во прилог ги доставува донесените решенија.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот 8 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакционата сметка на корисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решенијата од ставот 8 на овој член.

Член 4

Доколку со извршена контрола од страна на Министерството за култура се утврди дека барателот на финансиска поддршка го злоупотребил правото на финансиска поддршка согласно оваа одлука, со давање на неистинити податоци во изјавата од член 2 став 6 на оваа одлука, истиот е должен да ги врати добиените финансиски средства во целост, на сметката за донација во рамки на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, од каде што е извршена исплата, со законска затезна камата, во рок од три месеци од денот на извршената исплата на средствата за финансиска поддршка.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11923/1
11 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог 1

До
Министерството за култура
- Скопје

БАРАЊЕ
за добивање на финансиска поддршка
на уметници и на културни работници

Од (име и презиме) _____, со ЕМБГ _____ со адреса на
живеење на улица _____, со трансакциска сметка _____
депонент на _____

Барањето го поднесувам за добивање на финансиска поддршка во нето износ од
_____ денари.

Во прилог на барањето доставувам Изјава за исполнетост на условите

Подносител на барањето

Прилог 2

Јас, _____, со адреса на живеење на _____ бр. _____ и _____ со ЕМБГ _____, државјанин на Република Северна Македонија под полна материјална и кривична одговорност, ја давам следната

ИЗЈАВА

за исполнетост на условите за добивање на финансиска поддршка

Јас, _____ изјавувам дека:

- сум државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните три години имам реализирано, односно учествувано во реализација на најмалку пет проекти од областа на културата, за што ја доставувам следнава документација (договори, домашни награди и признанија и/или позитивни осврти, рецензии, критики и медиумски објави, остварени меѓународни претставувања и друга слична документација со која се докажува реализацијата, односно учеството во реализација на проектите)
- сум невработено лице,
- не сум корисник на пензија,
- во периодот од јануари до август 2020 година, имам остварено приход во нето износ од _____ денари, од вршење на _____.

Во случај на утврдување на неистинитост на податоците од оваа Изјава согласен сум да бидат преземени соодветни законски мерки.

Скопје, _____ 2020 година.

Изјавата ја дава:

3984.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 5 од Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/93), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТО И СЕЛЕКТИВНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА КОРПОРАЦИЈА СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКЦИИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука Република Северна Македонија запишува 534 дополнителни акции во износ од 534.000 УСД, кои треба да се уплатат согласно условите во Резолуцијата бр.271 „2018 Селективно зголемување на капиталот“ и 1.311 дополнителни акции во износ од 1.311.000 УСД, кои треба да се уплатат согласно условите во Резолуцијата бр.272 „2018 Општо зголемување на капиталот“.

2. Се овластува д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, да го потпише инструментот за запишување на акциите кај Меѓународната финансиска корпорација, пред уплатата на износите на дополнителните акции од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11931/1 Претседател на Владата
11 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3985.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана – Армија на Република Северна Македонија му престанува користењето на движните ствари - 15 тона експлозив - тротил.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11954/1
11 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

3986.

Врз основа на член 41-а став (1) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА АНЕКС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ПРОМЕНА НА НАМЕНАТА НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА

Член 1

Со оваа одлука се врши промена на намената на дел од средствата во износ од 49,743,119.00 евра од Договорот за концесија склучен помеѓу Република Северна Македонија, како концедент и ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден како инвеститор и ТАВ ХАВАЛИМАНЛАРИ ХОЛДИНГ А.С., како референтен оператор, со бр.02-11331 од 24.9.2008 година и склучените анекси и тоа Анекс 1 со бр.02-15491 од 30.12.2008, Анекс 2 со бр.02-6286 од 9.6.2009, Анекс 3 со бр.02-9616/1 од 31.8.2009 и Анекс 4 со бр.02-90/1 од 4.1.2010 година, кои биле наменети за изградба на карго аеродром во Штип, а врз основа на анализата за проценка на економската оправданост бр.44-1189/1 од 4.2.2020 година.

За промената на намената на дел од средствата од став 1 на овој член е добиена согласност од ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден како инвеститор и ТАВ ХАВАЛИМАНЛАРИ ХОЛДИНГ А.С како референтен оператор со бр.17-11275/2 од 30.11.2020 година.

Член 2

Средствата во износот од членот 1 став 1 од оваа одлука ќе се користат за изведба на следните проекти:

1. За Проектот со архивски бр.02-11927/1 од 11.12.2020 година под назив Изградба на водоводна мрежа за населба Бушани (во 3 фази) во Општина Кавадарци со вкупна проектирана вредност 21.901.643,15 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

2. За Проектот со архивски бр.02-11927/2 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на локален пат до с. Дреново во Општина Кавадарци со вкупна проектирана вредност 25.129.462,90 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

3. За Проектот со архивски бр.02-11927/3 од 11.12.2020 година под назив Доизградба на детска градинка Св. Климент Охридски во Општина Бутел со вкупна проектирана вредност 35.700.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

4. За Проектот со архивски бр.02-11927/4 од 11.12.2020 година под назив Основен проект за водоснабдување на манастирскиот комплекс Трескавец во Општина Прилеп во Општина Прилеп со вкупна проектирана вредност 5.553.282,90 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

5. За Проектот со архивски бр.02-11927/5 од 11.12.2020 година под назив Основен проект за реконструкција на главен довод на Пашовски ливади до собира на шахта за град Прилеп во Општина Прилеп со вкупна проектирана вредност 40.540.925,95 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

6. За Проектот со архивски бр.02-11927/6 од 11.12.2020 година под назив Покривање на отворен канал од фабрика Благој Ѓорев до влив во Река Вардар во Општина Велес со вкупна проектирана вредност 5.865.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

7. За Проектот со архивски бр.02-11927/7 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на фасада и кров на ССОУ Јовче Тесличков во Општина Велес со вкупна проектирана вредност 2.975.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

8. За Проектот со архивски бр.02-11927/8 од 11.12.2020 година под назив Изградба на фекална канализациона мрежа во локалитет „Јака“ во н.м. Марино во Општина Илинден со вкупна проектирана вредност 19.808.111,85 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

9. За Проектот со архивски бр.02-11927/9 од 11.12.2020 година под назив Замена на постоечки шахти со мерно регулациона опрема на системот за водоснабдување на Богданци во Општина Богданци со вкупна проектирана вредност 10.360.495,30 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

10. За Проектот со архивски бр.02-11927/10 од 11.12.2020 година под назив Проект за вакумска фекална канализација со пречистителна станица во н.м. Јурумлери во Општина Гази Баба со вкупна проектирана вредност 40.052.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

11. За Проектот со архивски бр.02-11927/11 од 11.12.2020 година под назив Основен проект за линиска инфраструктурна градба за изградба на канализациони линии во Општина Вевчани во Општина Вевчани со вкупна проектирана вредност 5.248.058,95 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

12. За Проектот со архивски бр.02-11927/12 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на водоводна мрежа во Винаца во Општина Винаца со вкупна проектирана вредност 7.593.492,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

13. За Проектот со архивски бр.02-11927/13 од 11.12.2020 година под назив Изградба на фекален канализационен систем во с.Сушица во Општина Ново Село со вкупна проектирана вредност 40.597.056,55 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

14. За Проектот со архивски бр.02-11927/14 од 11.12.2020 година под назив Примарна водоводна мрежа во с. Каратманово во Општина Лозово со вкупна проектирана вредност 7.026.836,10 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

15. За Проектот со архивски бр.02-11927/15 од 11.12.2020 година под назив Изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица за с.Обршани во Општина Кривогаштани со вкупна проектирана вредност 21.250.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

16. За Проектот со архивски бр.02-11927/16 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција и надградба на Дом на култура во Општина Демир Капија со вкупна проектирана вредност 7.650.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

17. За Проектот со архивски бр.02-11927/17 од 11.12.2020 година под назив Изградба на атмосферска канализација на ул. Јордан Хаџи Шишков, ул.Брсјачка Буна, ул.Овчеполска и дел од ул. Новопроектирана I-ва и II фаза во Општина Шуто Оризари со вкупна проектирана вредност 72.673.464,90 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

18. За Проектот со архивски бр.02-11927/18 од 11.12.2020 година под назив Изградба на ул. “Вршачка” нас. Долно Грамаѓе во Општина Крива Паланка

со вкупна проектирана вредност 10.369.268,58 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

19. За Проектот со архивски бр.02-11927/19 од 11.12.2020 година под назив Изградба на локален пат Мезовски Ливади – крак 2 и крак 4 во Општина Крива Паланка со вкупна проектирана вредност 14.523.667,80 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

20. За Проектот со архивски бр.02-11927/20 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на локален пат во с.Конопница м.в.Чивлк во Општина Крива Паланка со вкупна проектирана вредност 3.763.800,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

21. За Проектот со архивски бр.02-11927/21 од 11.12.2020 година под назив Изградба на Фекална канализација во с. Лешани со пречистителна станица во с. Грко Поле (прва фаза од градба) во Општина Дебарца со вкупна проектирана вредност 15.682.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

22. За Проектот со архивски бр.02-11927/22 од 11.12.2020 година под назив Инвестиционо техничка документација за проект за изградба на линија 2 со резервоар Мерите - Општина Штип во Општина Штип со вкупна проектирана вредност 78.287.911,25 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

23. За Проектот со архивски бр.02-11927/23 од 11.12.2020 година под назив изградба на фекална канализација во с.Уларци во Општина Чешиново - Облешевосо вкупна проектирана вредност 17.629.203,15 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

24. За Проектот со архивски бр.02-11927/24 од 11.12.2020 година под назив Изградба на фекална канализација за с. Пеширово во Општина Свети Николе со вкупна проектирана вредност 12.546.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

25. За Проектот со архивски бр.02-11927/25 од 11.12.2020 година под назив Изградба на фекална канализација и колекторски систем за с.Раброво - Општина Валандово во Општина Валандово со вкупна проектирана вредност 33.906.228,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

26. За Проектот со архивски бр.02-11927/26 од 11.12.2020 година под назив Основен проект за фекален колектор за три села за с.Сопот, с.Табановце и за с.Четирце во Општина Куманово со вкупна проектирана вредност 47.749.029,65 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

27. За Проектот со архивски бр.02-11927/27 од 11.12.2020 година под назив Проект на регулација на Порој Св. Илија на потег од базна преграда до улив на

река Водочница во Општина Струмица со вкупна проектирана вредност 86.700.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

28. За Проектот со архивски бр.02-11927/28 од 11.12.2020 година под назив Изградба на систем за водоснабдување на село Дукарино и село Требирино во Општина Василево со вкупна проектирана вредност 25.719.300,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

29. За Проектот со архивски бр.02-11927/29 од 11.12.2020 година под назив Основен проект Водоводна мрежа во заштитена целина Крушево во Општина Крушево со вкупна проектирана вредност 16.203.160,70 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

30. За Проектот со архивски бр.02-11927/30 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на дом во Прдејци во Општина Гевгелија со вкупна проектирана вредност 13.011.310,40 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

31. За Проектот со архивски бр.02-11927/31 од 11.12.2020 година под назив Водоснабдување за село Скудриње во Општина Маврово и Ростуше со вкупна проектирана вредност 10.664.100,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

32. За Проектот со архивски бр.02-11927/32 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на училишна фасада на ООУ „Ванчо Прке,, Делчево во Општина Делчево со вкупна проектирана вредност 5.100.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

33. За Проектот со архивски бр.02-11927/33 од 11.12.2020 година под назив Проект за инфраструктура и Основен проект за фекална канализација на улици бр.1 и 15 во УБ 2, Радовиш во Општина Радовиш со вкупна проектирана вредност 8.373.417,15 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

34. За Проектот со архивски бр.02-11927/34 од 11.12.2020 година под назив Проект за инфраструктура и Основен проект за водоводна линија на улици бр.1 и 15 во УБ 2, Радовиш во Општина Радовиш со вкупна проектирана вредност 4.682.000,60 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

35. За Проектот со архивски бр.02-11927/35 од 11.12.2020 година под назив Проект за инфраструктура и Основен проект за атмосферска канализација на улици бр.1 и 15 во УБ 2, Радовиш во Општина Радовиш со вкупна проектирана вредност 10.277.193,60 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

36. За Проектот со архивски бр.02-11927/36 од 11.12.2020 година под назив Изградба на главен доводен цевковод за водоснабдување на селата Беранци, Д. Српци, Ивањевци, Св. Тодори, Трновци, Вашарејца и Лознани во Општина Могила со вкупна проектирана вредност 28.308.760,40 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

37. За Проектот со архивски бр.02-11927/37 од 11.12.2020 година под назив Водоснабдување на викенд населба Здуње во Општина Македонски Брод со вкупна проектирана вредност 8.710.225,60 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

38. За Проектот со архивски бр.02-11927/38 од 11.12.2020 година под назив Фекална канализација за населено место Сливница во Општина Ресен со вкупна проектирана вредност 14.207.596,15 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

39. За Проектот со архивски бр.02-11927/39 од 11.12.2020 година под назив Водоснабдување на с. Дренак, доведен цевковод во Општина Пробиштип со вкупна проектирана вредност 2.072.669,75 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

40. За Проектот со архивски бр.02-11927/40 од 11.12.2020 година под назив Атмосферска канализација улица 3-ти Април во Општина Пробиштип со вкупна проектирана вредност 2.550.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

41. За Проектот со архивски бр.02-11927/41 од 11.12.2020 година од назив Реконструкција на улица Даме Груев во Општина Пробиштип со вкупна проектирана вредност 8.500.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

42. За Проектот со архивски бр.02-11927/42 од 11.12.2020 година под назив Изградба на фекална канализација за с.Мачево во Општина Берово со вкупна проектирана вредност 25.859.958,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

43. За Проектот со архивски бр.02-11927/43 од 11.12.2020 година под назив Реадаптација на два објекти во клубови за пензионери во Општина Ранковце со вкупна проектирана вредност 850.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

44. За Проектот со архивски бр.02-11927/44 од 11.12.2020 година под назив Основен проект за регионален водоводен систем Голема Плачковица во Општина Карбинци со вкупна проектирана вредност 24.134.538,75 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

45. За Проектот со архивски бр.02-11927/45 од 11.12.2020 година под назив Проектна документација за водовод и канализација за АРМ чет 2 улици СТУ9 и СТУ11 во Општина Битола со вкупна проектирана вредност 50.150.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

46. За Проектот со архивски бр.02-11927/46 од 11.12.2020 година под назив Основен проект за изградба на патишта во УЗ 8, според ДУП за блок 22 и делови од 23 и 24 во Општина Струга со вкупна проектирана вредност 66.961.675,70 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

47. За Проектот со архивски бр.02-11927/47 од 11.12.2020 година под назив Главен проект за водовод за с. Лојане, технички бр.621/19 во Општина Липково со вкупна проектирана вредност 22.021.091,95 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

48. За Проектот со архивски бр.02-11927/48 од 11.12.2020 година под назив Главен проект за средуваче на речно корито во с. Отља, технички бр.01-01/18 во Општина Липково со вкупна проектирана вредност 20.162.929,90 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

49. За Проектот со архивски бр.02-11927/49 од 11.12.2020 година под назив Градба на локален пат за Н.М. Костинци - Н.М. Долгаец - Н.М. Маргари во Општина Долнени со вкупна проектирана вредност 27.539.986,40 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

50. За Проектот со архивски бр.02-11927/50 од 11.12.2020 година под назив Проширување на ОУ Исмаил Кемали с. Црнилиште во Општина Долнени со вкупна проектирана вредност 12.957.675,40 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

51. За Проектот со архивски бр.02-11927/51 од 11.12.2020 година под назив Улици во град Дебар (новопроектирана улица "1" "2", во Блок 3 локалитет "А" предвиден со ДУП) во Општина Дебар со вкупна проектирана вредност 6.167.426,60 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

52. За Проектот со архивски бр.02-11927/52 од 11.12.2020 година под назив Локален пат с. Баништа во Општина Дебар со вкупна проектирана вредност 5.890.317,25 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

53. За Проектот со архивски бр.02-11927/53 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на локален пат во с. Отишан во Општина Дебар со вкупна проектирана вредност 3.150.822,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

54. За Проектот со архивски бр.02-11927/54 од 11.12.2020 година под назив Изградба на патот Благоја Тоска во Општина Тетово со вкупна проектирана вредност 42.644.019,75 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

55. За Проектот со архивски бр.02-11927/55 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на СОУ Кирил Пејчиновиќ во Општина Тетово со вкупна проектирана вредност 29.984.600,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

56. За проектите со архивски бр.02-11927/56 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на постоечка водоводната мрежа ул. Прохор Пчински, Стојко Јовановски, Пере Тошев, Максуд Садики, 7 Јули во населбата Серава, Саук Чешма 1 и 2; Реконструкција на постоечка водоводната мрежа ул. Пере Тошев на страна-

та на ул. Џон Кенеди и ул. Клинска Леси во населбата Серава; Реконструкција на постоечка канализација и фекални води ул. Пере Тошев, ул.Клинска Леси и Ковачка во населбата Серава; Реконструкција на постоечка канализација и фекални води ул Стојна Стевкова, Рифат Бурџевич на страната на ул. Џон Кенеди и ул. Серава во Општина Чаир со вкупна проектирана вредност 62.580.373,65 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

57. За Проектот со архивски бр.02-11927/57 од 11.12.2020 година под назив Центар за кучиња скитници во Општина Кичево со вкупна проектирана вредност 20.387.250,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

58. За Проектот со архивски бр.02-11927/58 од 11.12.2020 година под назив Градба на капела кај православните гробишта во Општина Кичево со вкупна проектирана вредност 8.494.687,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

59. За Проектот со архивски бр.02-11927/59 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на Центарот на градот во Општина Кичево со вкупна проектирана вредност 26.137.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

60. За Проектот со архивски бр.02-11927/60 од 11.12.2020 година под назив Блок А, Б, В и Котлара во Општина Кичево со вкупна проектирана вредност 18.296.250,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

61. За Проектот со архивски бр.02-11927/61 од 11.12.2020 година под назив Пат Букович – Раовиц во Општина Сарај со вкупна проектирана вредност 46.002.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

62. За Проектот со архивски бр.02-11927/62 од 11.12.2020 година под назив Пат Крушопек - рекреативен центар Сарај во Општина Сарај со вкупна проектирана вредност 13.591.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

63. За Проектот со архивски бр.02-11927/63 од 11.12.2020 година под назив Лисичани лот.2 во Општина Пласница со вкупна проектирана вредност 15.682.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

64. За Проектот со архивски бр.02-11927/64 од 11.12.2020 година под назив Момин Поток Петља во Град Скопје со вкупна проектирана вредност 204.000.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

65. За Проектот со архивски бр.02-11927/65 од 11.12.2020 година под назив Мостот Карпош во Град Скопје со вкупна проектирана вредност 178.500.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

66. За Проектот со архивски бр.02-11927/66 од 11.12.2020 година под назив ОУ во с. Лешница во Општина Желино со вкупна проектирана вредност 18.296.250,00 согласно поднесеното барање и проектната документација.

67. За Проектот со архивски бр.02-11927/67 од 11.12.2020 година под назив Рехабилитација и санација на главен цевковод за водоснабдување на с. Крушевица во Општина Росоман со вкупна проектирана вредност 1.915.900,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

68. За Проектот со архивски бр.02-11927/68 од 11.12.2020 година под назив Изградба на доведен цевковод со резервоар за вода од Филтер станица Пехчево до индустриска зона "Чуката" Пехчево, Општина Пехчево во Општина Пехчево со вкупна проектирана вредност 7.841.250,00 согласно поднесеното барање и проектната документација.

69. За Проектот со архивски бр.02-11927/69 од 11.12.2020 година под назив Изградба на водоводна мрежа во населено место Гечерлија во Општина Босилово со вкупна проектирана вредност 7.498.468,80 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

70. За Проектот со архивски бр.02-11927/70 од 11.12.2020 година под назив Изградба на дел од потисен цевковод од пумпна станица Грдовски орман до изливен базен на препумпна станица од водоводен систем на град Кочани во Општина Кочани со вкупна проектирана вредност 44.576.460,75 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

71. За Проектот со архивски бр.02-11927/71 од 11.12.2020 година под назив Изградба на канализациона мрежа за индустриска зона во Општина Македонска Каменица со вкупна проектирана вредност 5.355.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

72. За Проектот со архивски бр.02-11927/72 од 11.12.2020 година под назив Канализациона мрежа во с. Црничани во Општина Дојран со вкупна проектирана вредност 2.613.750,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

73. За Проектот со архивски бр.02-11927/73 од 11.12.2020 година под назив Изградба на ул. Партизанска 2 во Општина Карпош со вкупна проектирана вредност 2.235.347,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

74. За Проектот со архивски бр.02-11927/74 од 11.12.2020 година под назив Партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс - Порта Влае (прва фаза) во Општина Карпош со вкупна проектирана вредност 25.500.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

75. За Проектот со архивски бр.02-11927/75 од 11.12.2020 година под назив Изградба на патен правец од Р203 до с. Драгоманце (старо село) во должина од 1865 метри во Општина Старо Нагорчене со вкупна проектирана вредност 8.886.750,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

76. За Проектот со архивски бр.02-11927/76 од 11.12.2020 година под назив Изградба на колектор с.Жилче – с.Шемшово во Општина Јегуновце со вкупна проектирана вредност 5.227.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

77. За Проектот со архивски бр.02-11927/77 од 11.12.2020 година под назив Изградба на улици во село Тимјаник во Општина Неготино со вкупна проектирана вредност 6.373.172,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

78. За Проектот со архивски бр.02-11927/78 од 11.12.2020 година под назив Потесен цевковод и резервоар за вода за пиење во с. Тремник во Општина Неготино со вкупна проектирана вредност 3.883.808,10 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

79. За Проектот со архивски бр.02-11927/79 од 11.12.2020 година под назив Фекална канализација за дел од с. Конче во Општина Конче со вкупна проектирана вредност 18.141.175,15 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

80. За Проектот со архивски бр.02-11927/80 од 11.12.2020 година под назив Проширување на Кеј во Општина Охрид со вкупна проектирана вредност 38.250.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

81. За Проектот со архивски бр.02-11927/81 од 11.12.2020 година под назив Водовод (секундарна мрежа) во долно Количани во Општина Студеничани со вкупна проектирана вредност 25.627.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

82. За Проектот со архивски бр.02-11927/82 од 11.12.2020 година под назив Примарна и секундарна канализација во с. Орман во Општина Ѓорче Петров со вкупна проектирана вредност 25.849.987,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

83. За Проектот со архивски бр.02-11927/83 од 11.12.2020 година под назив Изградба на улица бр. 1 во с. Ногаевци во Општина Градско со вкупна проектирана вредност 1.955.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

84. За Проектот со архивски бр.02-11927/84 од 11.12.2020 година под назив Изградба на улица бр. 1 во с. Кочилари во Општина Градско со вкупна проектирана вредност 892.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

85. За Проектот со архивски бр.02-11927/85 од 11.12.2020 година под назив Изградба на водоводна мрежа кон село Топловиќ во Општина Кратово со

вкупна проектирана вредност 3.005.812,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

86. За Проектот со архивски бр.02-11927/86 од 11.12.2020 година под назив Изградба на улица во с. Сопотница, втора улица во Општина Демир Хисар со вкупна проектирана вредност 3.695.928,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

87. За Проектот со архивски бр.02-11927/87 од 11.12.2020 година под назив Спортска сала с.Јаболчишта во Општина Чашка со вкупна проектирана вредност 19.550.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

88. За Проектот со архивски бр.02-11927/88 од 11.12.2020 година под назив атмосферска и фекална канализација во Општина Кисела Вода со вкупна проектирана вредност 13.784.704,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

89. За Проектот со архивски бр.02-11927/89 од 11.12.2020 година под назив Комунална инфраструктура во Општина Зелениково со вкупна проектирана вредност 3.127.999,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

90. За Проектот со архивски бр.02-11927/90 од 11.12.2020 година под назив Комунална инфраструктура во Општина Центар со вкупна проектирана вредност 8.993.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

91. За Проектот со архивски бр.02-11927/91 од 11.12.2020 година под назив Комунална инфраструктура во Општина Центар Жупа со вкупна проектирана вредност 4.105.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

92. За Проектот со архивски бр.02-11927/92 од 11.12.2020 година под назив Комунална инфраструктура во Општина Теарце со вкупна проектирана вредност 6.380.270,85 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

93. За Проектот со архивски бр.02-11927/93 од 11.12.2020 година под назив Комунална инфраструктура (коцката од Општина Бутел) во Општина Чучер Сандево со вкупна проектирана вредност 14.662.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

94. За Проектот со архивски бр.02-11927/94 од 11.12.2020 година под назив Реконструкција на болница во Општина Гостивар со вкупна проектирана вредност 29.569.375,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

95. За Проектот со архивски бр.02-11927/95 од 11.12.2020 година под назив Комунална инфраструктура во Општина Врапчиште со вкупна проектирана вредност 5.695.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

96. За Проектот со архивски бр.02-11927/96 од 11.12.2020 година под назив Комунална инфраструктура во Општина Брвеница со вкупна проектирана вредност 5.393.250,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

97. За Проектот со архивски бр.02-11927/97 од 11.12.2020 година под назив Комунална инфраструктура во Општина Боговиње со вкупна проектирана вредност 4.573.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

98. За Проектот со архивски бр.02-11927/98 од 11.12.2020 година под назив Инвестиција во подобрување на Терминал на Аеродром Скопје и Инвестиција во модернизација и проширување на Терминал на Аеродром Охрид од АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за републиката - Скопје со вкупна проектирана вредност 904.050.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.

Член 3

Проектна документација и спецификација за проектите од членот 2 ќе се сметаат за составен дел на оваа одлука.

Член 4

Динамиката на реализација на средствата за проектите од членот 2 од оваа одлука ќе биде уредена со поединечни договори склучени помеѓу концедентот Влада на Република Северна Македонија во својство на инвеститор, концесионерот ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден во својство на изведувач и корисникот на Проектот (Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, општините каде ќе се градат проектите и министерствата).

Реализацијата се определува на начин што концесионерот ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден во својство на изведувач ќе ангажира компании коишто ќе бидат извршители на проектите.

Член 5

Вредноста на проектите е определена согласно искажаната проектантска цена содржана во проектната документација од членот 3 на оваа одлука за секој проект поединечно, во секој договор поединечно.

Евентуалната позитивна разлика помеѓу проектираната и изведената цена ќе биде уплатена на посебна сметка во Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за чистење на индустрискиот токсичен отпад (линдан) во поранешната фабрика ОХИС во Скопје.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11960/1
11 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3987.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОХРИД

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Охрид се именува Агрон Речи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20– 11982/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3988.

Врз основа на член 44 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 7/20), во член 1 износот од „471.000.000“ се заменува со зборовите „337.000.000 денари“, износот „461.400.000“ се заменува со износот „327.400.000“.

Член 2

Во член 2 Табелата се заменува со нова Табела, која гласи:

Намена	Износ во денари
1. Активности преку Бирото за регионален развој	
1.1 Неповратно учество во финансирање проекти во планските региони	277.467.850
1.2 Неповратно учество во финансирање проекти во подрачјата со специфични развојни потреби	33.472.505
1.3 Неповратно учество за финансирање проекти за развој на селата	15.459.645
1.4 Исплата на средства за плаќање на придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено осигурување за лица кои имаат стекнато право на плаќање	1.000.000
2. Активности преку Министерството за локална самоуправа	
2.1 Финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони за тековната година	9.400.000
2.2 Неизмирени обврски од 2019	200.000
Вкупно:	337.000.000

Член 3

Во членот 3 износот „321.580.000 денари“ се заменува со износот „277.467.850 денари“.

Член 4

Членот 4 се менува и гласи:

„Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од Табелата од оваа програма, во износ од 33.472.505 денари се користат за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби од листата на проекти кои во постапката за оценување на предлог проектите за развој на подрачја со специфични развојни потреби и предлог проектите, се позитивно оценети од Комисијата за оценка на предлог проектите за регионален развој во тековната година“.

Член 5

Во член 5 ставот 1 се менува и гласи:

„Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.3 од Табелата од оваа програма, во износ од 15.459.645 денари се користат за финансирање на проекти за развој на селата, од листата на проекти кои, во постапката за оценување на предлог проектите за развој на селата, се позитивно оценети од Комисијата за оценка на предлог проектите за регионален развој во тековната година.“

Член 6

Во член 6 износот „2.000.000 денари“ се заменува со износот „1.000.000 денари“.

Член 7

Во член 7 ставот 4 се менува и гласи:

„Во договорот од ставот 3 на овој член се дефинираат конкретните активности и задачи за секој центар, со утврдени рокови и износи на средства за нивна реализација, начинот на трансфер на средства за спроведените активности и задачи како и начинот на постапување во случај на делумно или целосно неисполнување на договорените обврски.“

Член 8

По членот 7 се додава нов член 7-а кој гласи:

„Член 7-а

„Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.2 од Табелата од оваа програма се доделуваат за финансирање на неизмирени обврски за финансирање на активности и задачи на центрите за развој на планските региони од 2019 година.“

Член 9

Во членот 11 зборовите „ потточка 2.1“ се заменуваат со зборовите „ потточки 2.1 и 2.2“.

Член 10

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11940/1

12 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата

на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3989.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.31/2020), постапувајќи по барањето на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 3.12.2020 година и изменето и дополнето на 4.12.2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 7.12.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост (во понатамошниот текст: НЕР АД Скопје) се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - осма емисија на 1.620 обични акции, во вредност од 162.000 евра односно 9.994.606,00 денари согласно Одлуката број 44-10777/1 од 1.12.2020 година за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за врше-

ње на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од осма емисија по пат на приватна понуда, донесена од Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на друштвото.

2.Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката број 44-10777/1 од 1.12.2020 година.

3.Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4.Одобрението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.

5.Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6.Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 10-132
7 декември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Нë базë тë nenit 9 paragrafi 27 тë Ligjit тë Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës së Shoqërisë Aksionare RESURSET ENERGETIKE NACIONALE Shkup, në pronësi shtetërore, për miratimin e një oferte private të letrave me vlerë të datës 3.12.2020 dhe e ndryshuar dhe plotësuar më datë 4.12.2020, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 7.12.2020, miratoi

AKTVENDIM PËR DHËNIE TË MIRATIMIT TË EMETIMIT TË LETRAVE ME VLERË AFATGJATË NËPËRMJET OFERTËS PRIVATE

1. Shoqërisë Aksionare për Ushtrimin e Veprimtarive Energjetike RESURSET ENERGETIKE NACIONALE Shkup, në pronësi shtetërore (në tekstin e mëtejshëm: REN SHA Shkup) i jepet miratimi i emetimit të letrave me vlerë afatgjatë – emetimi i tetë i 1.620 aksioneve të zakonshme, në vlerë prej 162.000 euro, përkatësisht 9.994.606,00 denarë, në përputhje me Vendimin numër 44-10777/1 datë 1.12.2020 për rritjen e kapitalit themelor të Shoqërisë Aksionare për Ushtrimin e Veprimtarive Energjetike RESURSET ENERGETIKE NACIONALE Shkup, në pronësi shtetërore, me investime nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja nga emetimi i tetë, nëpërmjet ofertës private, miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në cilësi të Kuvendit të Aksionarëve të Shoqërisë.

2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, nga pika 1 i këtij aktvendimi, e ka për detyrë që të kryejë të gjitha detyrimet e letrave me vlerë, brenda afatit dhe në mënyrën e paraparë me ligjin dhe Vendimin numër 44-10777/1 datë 1.12.2020.

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, nga pika 1 e këtij aktvendimi, e ka për detyrë që brenda tetë ditëve nga realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.

4. Miratimi i emetimit të letrave me vlerë nëpërmjet ofertës private do të zbatohet me kusht që Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratojë aktvendim për regjistrimin e rritjes së kapitalit themelor.

5. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, nga pika 1 e këtij aktvendimi, e ka për detyrë që të dorëzojë letrat me vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë brenda tri ditësh pune nga regjistrimi i rritjes së kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.

6. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, nga pika 1 e këtij aktvendimi, ka për detyrë që brenda pesë ditësh pune nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me vlerë, të dorëzojë dëshmi deri te Komisioni i Letrave me Vlerë se është bërë regjistrim i aksioneve.

7. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA 1 10-132
7.12.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. **Nora Aliti, d.v.**

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3990.

Врз основа на член 214 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ТАРИФНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/15, 98/15 и 179/17), во членот 2, во табелата редниот број 5 се менува и гласи:

5	Запишување на внатрешна површина на посебни и заеднички делови од зграда/други објекти	1 м2	8	200
---	--	------	---	-----

Редниот број 6 се менува и гласи:

6	Запишување на внатрешна површина на оранжерии (со промена на катастарска култура на земјиште под оранжерии)	1 м2	1	200
---	---	------	---	-----

По редниот број 6 се додава нов реден број 6-а кој гласи:

6-а	Запишување на внатрешна површина на објекти за примарна обработка на земјоделски производи, помошни објекти во земјоделство (фарми) и други објекти на земјоделско земјиште (со промена на катастарска култура на земјиште под објект)	1 м2	2	200
-----	--	------	---	-----

Во редните броеви 7, 8 и 9 зборовите: „гаражни места, комуникациски гаражен простор“ се бришат.

Редниот број 11 се брише.

Член 2

Во членот 3, во табелата во редните броеви 18, 19, 20 и 21 зборовите „(со записник од агроном)“ се заменуваат со зборовите „(со увид на лице место и записник од агроном)“.

Редниот број 22 се менува и гласи:

22	Бришење на внатрешна површина на згради и други објекти (со промена на катастарска култура на земјиште под зграда /друг објект)	1 м2	4	200
----	---	------	---	-----

Редниот број 23 се менува и гласи:

23	Запишување на внатрешна површина на посебни и заеднички делови од згради /отворена површина/, надградби, доградба, легализација на згради и други објекти (со промена на катастарска култура на земјиште под зграда/друг објект)	1 м2 1м3	8 1	200 200
----	--	-------------	--------	------------

По редниот број 23 се додава нов реден број 23-а кој гласи:

23-а	Запишување на внатрешна површина на оранжерии (со промена на катастарска култура на земјиште под оранжерии)	1 м2	1	200
------	---	------	---	-----

По редниот број 23-а се додава нов реден број 23-б кој гласи:

23-б	Запишување на внатрешна површина на објекти за примарна обработка на земјоделски производи, помошни објекти во земјоделство (фарми) и други објекти на земјоделско земјиште (со промена на катастарска култура на земјиште под објект)	1 м2	2	200
------	--	------	---	-----

Редниот број 29 се брише.

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„За запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите без геодетски елаборат, се наплаќа надоместок за:

Реден број	Вид на запишување	Единица мерка	Висина на надоместок во денари	Паушал во денари
1	Запишување на промени на носител на правото и видот на правото	По пријава	300	
2	Промена на лични и адресни податоци	По пријава	300	
3	Запишување-Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела до 1500 м2	10м2	5	200
4	Запишување-Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	200
5	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	200
6	Запишување-Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	200
7	Запишување- Прибележување на договор за закуп За запишување на катастарска парцела до 1500 м2	10м2	5	100
8	Запишување- Прибележување на договор за закуп За запишување на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	100
9	Запишување- Прибележување на договор за закуп За запишување на катастарска парцела над 5000 м2	1000 м2	125 (не повеќе од 3100 денари)	100

10	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. Запишување на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2	4 (не повеќе од 50000 денари)	200
		1м3	1 (не повеќе од 50000 денари)	200
11	Запишување- Прибележување на договор за закуп на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1м3	5 (не повеќе од 31000 денари)	100
12	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела до 1500 м2	10 м2	5	200
13	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	200
14	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	200
15	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	200
16	Бришење на договор за закуп За бришење на катастарска парцела до 1500 м2	10 м2	5	100
17	Бришење на договор за закуп За бришење на катастарска парцела над 1500 м2	100 м2	25 (не повеќе од 1500 денари)	100
18	Измени на запишаниот договор за закуп на катастарска парцела	По пријава	500	

19	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. Бришење на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2	4 (не повеќе од 50 000 денари)	200
		1м3	1 (не повеќе од 50 000 денари)	200
20	Бришење на договор за закуп Бришење на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1м3	5 (не повеќе од 1500 денари)	100
21	Измени на запишаниот договор за закуп на внатрешна површина/отворена површина/волумен	По пријава	500	
22	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела до 1500 м2	10 м 2	3	
23	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	1000 м2	125	
24	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	10000 м2	625	
25	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м2	10 м 2	1	
26	Предбележување како условно запишување на внатрешна површина/отворена површина/волумен	По пријава	300	
27	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела- до 1500 м 2	10 м 2	5	
28	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела- од 1501 до 5000 м2	100 м 2	25	
29	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	
30	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	
31	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1 м3	5	
32	Запишување на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) до 1.000.000 EUR	0,1% не помалку од 1 200	
33	Запишување на право на хипотека	Висина на безбедено побарување (кредит) над 1.000.000 до 5000000 EUR	62 000	
34	Запишување на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) над 5000000 EUR	124 000	

35	Измени/дополнување/бришење на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) до 1000000 EUR	0,05% не помалку од 600 денари	
36	Измени/дополнување/бришење на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) над 1000000 до 5000000 EUR	31 000	
37	Измени/дополнување/бришење на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) над 5000000 EUR	62000	
38	Измени/дополнување кои не се врзани со висината на обезбеденото побарување	По пријава	1000	
39	Запишување на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела-до 1500 м2	10 м2	5	
40	Запишување на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	
41	Запишување на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцелаод 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	
42	Запишување на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	
43	Запишување на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1м3	5	
44	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела до 1500 м2	10 м2	5	
45	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	
46	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	
47	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	
48	Запишување на право на службеност и право на реален товар на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1 м3	5	
49	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела -до 1500 м2	10 м2	5	
50	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	
51	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	

52	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	
53	Бришење на налог за извршување на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2 /1м3	5	
54	Бришење на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела до 1500 м2	10 м2	5	
55	Бришење на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	
56	Бришење на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	
57	Бришење на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	
58	Бришење на претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на внатрешна површина/отворен површина/волумен	1 м2/1 м3	5	
59	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела до 1500 м2	10 м2	5	
60	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	
61	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	
62	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	
63	Бришење на право на службеност и право на реален товар на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1 м3	5	
64	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела до 1500 м2	10 м2	3	
65	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела од 1501 до 5000 м2	100 м2	25	
66	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м2	125	
67	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела над 20001 м2	10 м2	1	
68	Бришење на налози за извршување на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1м3	3	
69	Предбележување на градба со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1 м3	5	
70	Измени на предбележување во тек на градба со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м2/1 м3	5	
71	За запишување на податоците од интабулационите книги преземени од судовите, а објавени во “Службен весник на Република Македонија” бр.163/12	Еден правен основ	500	
72	За бришење на запишаните податоци од интабулационите книги преземени од судовите	Еден правен основ	500	

“

Член 4

Во членот 5, во табелата редниот број 19 се брише.

Член 5

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 0101-14736/1
30 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Манева**, с.р.

3991.

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**ТАРИФНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНА
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД
ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ**

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информативен систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/14, 1/15, 42/16 и 179/17), во членот 10, во табелата по редениот број 6 се додава нов реден број 6-а кој гласи :

6-а	список на индикации за згради, посебни делови од згради и други објекти и за правото на недвижноста	по 1 носител на правото на недвижност	10
-----	---	---------------------------------------	----

По редниот број 21 се додава нов реден број 21-а кој гласи:

21-а	податок за трансакции од Регистарот на цени и закупнини	по трансакција	50
------	---	----------------	----

Член 2

Членот 11 се менува и гласи:

„За користење и увид на податоците од катастарот на недвижности во електронска форма се наплаќа надоместок за:

Реден број	Вид на податоци	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	имотен лист	еден имотен лист	150
2	имотен лист за инфраструктурни објекти	по имотен лист за инфраструктурни објекти	194
3	лист за предбележување на градба/инфраструктурен објект	по лист за предбележување на градба/инфраструктурен објект	150
4	пописен лист со незапишани права	по пописен лист со незапишани права	150
5	евидентен лист	по евидентен лист	150
6	евидентен лист за инфраструктурен објект	по евидентен лист за инфраструктурен објект	194

7	лист за времени објекти	по лист за времени објекти	150
8	список на индикации за катастарски парцели	по катастарска парцела	50
9	список на индикации за катастарски парцели низ кои поминува инфраструктурен објект	по катастарска парцела	50
10	список на индикации за инфраструктурни објекти кои поминуваат низ катастарска парцела	по катастарска парцела	50
11	список на индикации за згради, посебни делови од згради и други објекти и за правото на недвижноста	по 1 носител на правото на недвижност	10
12	уверение за историски преглед на извршени запишувања-за катастарска парцела (од првиот премер во катастар на земјиште до денот на издавање на уверението)	една катастарска парцела	600
13	уверение за историски преглед на извршените запишувања-за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти (од првиот премер на недвижноста)	зграда/посебен дел/заеднички дел/друг објект	600
14	уверение дека лицето не е запишано како носител на право во катастарот на недвижностите, за територија на Република Северна Македонија	по барање за едно (физичко/правно) лице	400
15	уверение за канцелариска идентификација	една катастарска парцела	100
16	известување по електронски пат за поднесени пријави и извршени промени во еден имотен лист	за еден месец	50
17	увид-информација од ВЕБ ГИС порталот на Агенцијата за катастар на недвижности	од пристап	69
18	увид на податоци за носители на права за катастарска парцела, за згради, посебни делови од згради и други објекти и за други стварни права, облигациони права, предбележувања и прибележувања	од пристап	50
19	извадок на податоци од катастар на земјиште	по извадок	50
20	увид во податоците од Регистарот на цени и закупнини	по еден лист РЦЗ	50

“.

Член 3

По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи:

„Член 13-а

За користење на податоци од ласерско скенирање на теренот (LiDAR податоци) во електронска форма се наплаќа надоместок за:

Реден број	Вид на податоци	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	Облак од точки	до 1 хектар	900
2	Облак од точки	$1 < n \leq 10$ хектари	$900 + (n-1) \times 50$
3	Облак од точки	$10 < n \leq 50$ хектари	$1400 + (n-10) \times 25$
4	Облак од точки	$50 < n \leq 100$ хектари (1 км ²)	$2400 + (n-50) \times 15$
5	Облак од точки	$1 < N \leq 100$ км ²	$3150 + (N-1) \times 2362.5$
6	Облак од точки	$100 < N \leq 1000$ км ²	$239400 + (N-100) \times 1575$
7	Облак од точки	$N > 1000$ км ²	$1656900 + (N-1000) \times 630$
8	DTM/DSM	до 1 хектар	500
9	DTM/DSM	$1 < n \leq 10$ хектари	$500 + (n-1) \times 40$
10	DTM/DSM	$10 < n \leq 50$ хектари	$900 + (n-10) \times 15$
11	DTM/DSM	$50 < n \leq 100$ хектари (1 км ²)	$1500 + (n-50) \times 10$
12	DTM/DSM	$1 < N \leq 100$ км ²	$2000 + (N-1) \times 1500$
13	DTM/DSM	$100 < N \leq 1000$ км ²	$152000 + (N-100) \times 1000$
14	DTM/DSM	$N > 1000$ км ²	$1052000 + (N-1000) \times 400$

каде што „n“ е површина во хектари, а „N“ е површина во километри квадратни.“

Член 4

Во членот 18, во табелата по редниот број 11 се додаваат пет нови редни броја 12, 13, 14, 15 и 16 кои гласат:

12	извод од катастарски план со координати на детални точки од 1 до 15 детални точки	една катастарска парцела + број на детални точки	153	30	183
13	извод од катастарски план со координати на детални точки од 16 до 50 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	153 ден/извод +14 денари по детална точка	30	183 ден/извод +14 денари по детална точка
14	извод од катастарски план со координати на детални точки од 51 до 100 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	153 ден/извод +13 денари по детална точка	30	183 ден/извод +13 денари по детална точка
15	извод од катастарски план со координати на детални точки над 100 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	153 ден/извод +12 денари по детална точка	30	183 ден/извод +12 денари по детална точка

16	извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект	по катастарска парцела	336	30	366
----	--	------------------------	-----	----	-----

“.

Член 5

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр.0101-14737/1
30 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Мандева**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

3992.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 13 став 3 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), член 28 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.96/19), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-392 од 25.11.2020 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година и Предлогот Уп1 бр.08-392 од 9.12.2020 година за донесување одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница на Директорот на Агенцијата, а согласно Заклучокот, арх.бр.02-4478/2 од 10.12.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 44-та седница одржана на 10.12.2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТВ - АНИСА ДООЕЛ С. ПЛАСНИЦА – ПЛАСНИЦА

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-59 од 5.1.2015 година на Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, поради тоа што имателот на дозволата кој врши дејност на локално ниво, не емитувал најмалку 6 часа дневно програма на телевизија, односно престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини, што е спротивно на член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и претставува основ за одземање на дозволата согласно член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон.

2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во најмалку два дневни весници, од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

3. Оваа Одлука е конечна.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво (ТРД) ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-59 од 05.01.2015 година, за емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, на локално ниво, за подрачјето на Општина Пласница, Општина Кичево и Општина Македонски Брод, телевизиски програмски сервис со општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции, на македонски јазик.

Согласно член 68 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дозволата за телевизиско или радио емитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално), а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата.

Во член 90 став 4 од истиот Закон, пропишано е дека радиодифузерите што вршат дејност на локално ниво се должни да емитуваат најмалку 6 часа дневно програма на телевизија.

Согласно член 82 став 1 алинеја 2 од истиот закон, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување доколку имателот на дозволата престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Согласно член 27 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши вонреден надзор, врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица, како и во случај на сомневање по службена должност на Агенцијата.

Следствено на наведеното, на 19.11.2020 година, Секторот за информатичка поддршка и општи работи до Директорот на Агенцијата достави Писмен извештај за извршен административен надзор, арх.бр.03-4260/1 од 19.11.2020 година, вонреден, по службена должност на Агенцијата, за период опфатен со надзорот од 15.10.2020 година до 17.11.2020 година. Во Писмениот извештај за извршен административен надзор, арх.бр.03-4260/1 од 19.11.2020 година е наведено дека при проверка на системот за мониторирање на телевизиски и радио сервиси, во периодот од 15 октомври 2020 година заклучно со 17 ноември 2020 година во 14:00 часот, на локално ниво, констатирано е дека радиодифузерот – ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, кој врши дејност на локално ниво не емитувал најмалку 6 часа дневно програма на телевизија од

носно престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини, што е спротивно на член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон.

Имајќи го предвид констатираното прекршување на член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, во Писмениот извештај за извршен административен надзор арх.бр.03-4260/1 од 19.11.2020 година, се даде предлог мерка директорот на Агенцијата да достави предлог до Советот за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка – одземање на дозволата.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба и констатираното прекршување на член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, кој пропишува дека доколку имателот на дозволата престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини истото е основ за одземање на дозволата согласно член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, врз основа на член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 достави Предлог Уп1 бр.08-392 од 25.11.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 42-та седница одржана на 1.12.2020 година, со Заклучок, арх.бр.02-4349/2 од 1.12.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-392 од 25.11.2020 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година, доставен од предлагачот Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата испрати Известување до наведениот радиодифузер Уп1 бр.08-392 од 1.12.2020 година, во кое му беше укажано дека доколку веднаш не

го усогласи работењето и отпочне со емитување телевизиска програма, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-392 од 25.11.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-392 од 1.12.2020 година, Агенцијата го испрати до ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница во писмена форма по препорачана пошта ЕМС на А.Д Пошта на РСМ, во врска со што во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека било уредно примено на 3.12.2020 година. Цитираното Известување на 1.12.2020 година, беше испратено и во електронска форма на официјалната електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, која електронска адреса е евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.

Со цел да се утврди дали радиодифузерот го усогласил своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и отпочнал со емитување телевизиска програма, Секторот за информатичка поддршка и општи работи на 9.12.2020 година изврши контролен, по службена должност на Агенцијата административен надзор врз телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница, при што беше изготвен писмен Извештај за извршен административен надзор, арх.бр.03-4475/1 од 9.12.2020 година, во кој беше констатирано дека и покрај дадениот рок за усогласување на работењето, наведениот радиодифузер не отпочнал со емитување на телевизиска програма односно не емитувал најмалку 6 часа дневно програма на телевизија односно престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини, при што со оглед дека се исполнети законските услови, согласно член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во цитираниот извештај дадена е предлог мерка – Директорот на Агенцијата да достави предлог до Советот на Агенцијата да се донесе одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година.

Во врска со напреднаведеното, Секторот за информатичка поддршка и општи работи на 9.12.2020 година, до Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, достави Известување наш арх.бр.03-4480/1 од 9.12.2020 година со во прилог писмен Извештај за извршен административен надзор, арх.бр.03-4475/1 од 9.12.2020 година, во кое наведе дека Секторот за информатичка поддршка и општи работи на 9.12.2020 година извршил контролен, по службена должност на Агенцијата административен надзор над работењето на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница, при што констатирал дека радиодифузерот и покрај дадениот рок за усогласување на работењето, не го усогласил своето работење со член 90 став 4 од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, односно наведениот радиодифузер кој врши дејност на локално ниво не емитувал најмалку 6 часа дневно програма на телевизија односно престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата бр.08-59 од 5.1.2015 година - ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата Уп1 бр.08-392 од 25.11.2020 година од страна на Советот на Агенцијата, не ја отстранил повредата на член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, а согласно Предлогот Уп1 бр.08-392 од 9.12.2020 година за донесување одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница од Директорот на Агенцијата и Заклучокот на Агенцијата, арх.бр.02-4478/2 од 10.12.2020 година, се донесе Одлука со која се одзема дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година, поради тоа што имателот на дозволата не емитувал најмалку 6 часа дневно програма на телевизија, односно престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини, што претставува основ за одземање на дозволата согласно член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

Бр. 08-392
11 декември 2020 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Советот,
д-р Милаим Фетаи, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3993.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Полска:

- Гродзиски/Grodziski,
- Слупски/Slupski,
- Волстински/Wolszynski и
- Сиедлецки/Siedlecki.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (gallinae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретиран трофеј од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло ^(*).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-2941/1
7 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 3994.

Прз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 декември 2020 година, донесе

(*) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/EK од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/EK, CELEX бр. 32007D0777.

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СОНЦЕ“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 48/20).

2. Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СОНЦЕ“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 48/20), престанува да важи по основ на барање на носителот на лиценцата, Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, промет и услуги СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт Делчево.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Заменик претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Enver Elmazi, с.р.

УП1 Бр. 12-48/20
10 декември 2020 година
Скопје

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nën-pika 17) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31 paragrafi (1) pika 1) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 10 dhjetor 2020, miratoi

V E N D I M

TË NDËRPRERJES SË VLEFESHMËRISË SË VENDIMIT TË LËSHIMIT TË LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "SONCE" ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 48/20).

2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "SONCE" ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 48/20), nuk vlen më bazuar në kërkesën e bartësit të licencës, Shoqërisë Tregtare të Punësimit të Personave Invalidorë, të Prodhimit, të Qarkullimit dhe të Shërbimeve "SONCE" SHPKNJ eksport-import, Dellçevë.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Zëvendëskryetari i
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

PA1, nr. 12-48/20
10 dhjetor 2020
Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Enver Elmazi, d.v.

3995.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтни деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 108/20 и 133/20) и Одлуката за определување на ескалираната густина ρ_e и деескалираната густина ρ_d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висината на надоместокот Р за премија, транспортните трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.253/20) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14.12.2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	60,00 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	62,00 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	53,50 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	53,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	28,287 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтни деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтни деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно со овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, коишто изнесуваат:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	19,805 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	21,422 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	20,595 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	20,588 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	20,582 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,630 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,708 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,543 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,540 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтни деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРО- ДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:

- Моторен бензин –	
ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин –	
ЕУРОСУПЕР БС – 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво –	
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење –	
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

- Моторен бензин –	
ЕУРОСУПЕР БС - 95	23,692 (денари/литар)
- Моторен бензин –	
ЕУРОСУПЕР БС – 98	23,692 (денари/литар)
- Дизел гориво –	
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	18,121 (денари/литар)
- Масло за горење –	
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	18,121 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 15.12.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-2489/1
14 декември 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë нëнит 24, параграфи (1), пика 1), нëнпика 16) dhe нëнит 149 тë Лигит тë Енергетикëс (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe нëнит 8 тë Ррегуллорес сë Formulimit тë Çmimeve мë тë Larta тë Shitjes me Pakicë тë Derivateve тë Ndryshme тë Naftës dhe тë Lëndëve Djegëse тë Transportit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20 dhe 133/20) dhe тë Vendimit тë Përcaktimit тë Dendësisë сë Përshkallëzuar ρ_e dhe Dendësisë сë Pashkallëzuar ρ_d , тë secilit derivat тë naftës dhe тë lëndës djegëse тë transportit, shumës сë kompensimit P për premi, shpenzimet e

transportit T, deri te depozita në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe shumën e kompensimit D të shpenzimeve të punës, nëpërmjet depozitës dhe marzhës tregtare me shpenzime të përfshira të transportit nga depozita, deri te stacionet e benzinës dhe te konsumatorët e fundit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 253/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 14.12.2020, miratoi

V E N D I M

**PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA
TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË
NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË
TRANSPORTIT**

Neni 1

(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit janë:

- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 95	60,00 (denarë/litër)
- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 98	62,00 (denarë/litër)
- Naftë motori –	
EURODIZEL BS (D-E V)	53,50 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I	
LEHTË I (EL-1)	53,50 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	28,287 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe ata me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit mund të formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve të ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, se çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuluar sipas paragrafit (1) të këtij neni, përveç çmimit të mazutit M-1 SU, vlejнë për franko stacionet e pompimit, ndërkaq çmimi i Mazutit M-1 SU vlen për deponime franko të tregtarit me shumicë të derivate të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit brenda vendit.

(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuluar sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar.

Neni 2

(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të përcaktuara sipas neni 1 të këtij vendimi, janë përfshirë edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën prej:

- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 95	19,805 (denarë/litër)
- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 98	21,422 (denarë/litër)
- Naftë motori –	
EURODIZEL BS (D-E V)	20,595 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I	
LEHTË I (EL-1)	20,588 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	20,582 (denarë/kilogram)

Neni 3

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë edhe kompensimi i shpenzimeve të punës, nëpërmjet depos dhe marzhës tregtare, që për Eurosuperin BS-98 është 5,630 denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 5,708 denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-E V) është 5,543 denarë/litër, për Ekstra të Lehtin 1 (EL-1) është 5,540 denarë/litër, ndërkaq për Mazutin M-1 SU kompensimi është 2,500 denarë/kilogram.

Neni 4

Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, me përjashtim të Mazutit M-1 SU, përfshijnë edhe kompensimin e shpenzimeve të transportit, nga depoja të pompave të benzinës, në vlerë prej 0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.

Neni 5

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të vërtetuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë edhe kompensimi i financimit të aktiviteteve të fushës së mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi (2), nënpika 2) të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar me këtë ligj:

- Benzinë motori -	0,080 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 95	
- Benzinë motori -	0,080 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98	
- Naftë motori –	0,030 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V)	
- Vaj djegieje – EKSTRA I	0,040 (denarë/litër)
LEHTË 1 (EL-1)	
- Mazut M-1 SU	0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë edhe kompensimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të derivateve të naftës:

- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 95	0,890 (denarë/litër)
- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 98	0,890 (denarë/litër)
- Naftë motori –	
EURODIZEL BS (D-E V)	0,300 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I	
LEHTË 1 (EL-1)	0,300 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	0,740 (denarë/kilogram)

Neni 7

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e akcizave, kanë këtë vlerë:

- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 95	23,692 (denarë/litër)
- Benzinë motori -	
EUROSUPER BS – 98	23,692 (denarë/litër)
- Naftë motori –	
EURODIZEL BS (D-E V)	18,121 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I	
LEHTË 1 (EL-1)	18,121 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8

Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij, ndërkaq do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 15.12.2020 dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari

i Komisionit Rregullator të Energjetikës

dhe i Shërbimeve të Ujit të

Republikës Maqedonisë së Veriut,

Марко Бислимоски, d.v.

Nr. 02-2489/1

14.12.2020

Shkup

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

3996.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на друштвото СРБИЈА БРОАДБЕНД-СРПСКА КАБЛОВСКА МРЕЖА БЕЛГРАД (ВОЖДОВАЦ) со регистрирано седиште на бул. „Пека Дапчевиќа“ 19, 11000 Београд-Вождовац, Република Србија преку адвокат Мартин Иванов од Скопје, на седницата одржана на ден 30.1.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која СРБИЈА БРОАДБЕНД-СРПСКА КАБЛОВСКА МРЕЖА ДОО БЕЛГРАД (ВОЖДОВАЦ) (SERBIA BROADBAND-СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ ДОО БЕЛГРАД (ВОЗДОВАЦ)) со регистрирано седиште на бул. „Пека Дапчевиќа“ 19, 11000 Белград-Вождовац, Република Србија ќе стекне единствена контрола над ПАНТИК ЕЛЕКТРОНИК КАБЛЕ ТЕЛЕВИСИОН ДОО РИТОПЕК (PANTIC ELECTRONIC CABLE TELEVISION ДОО РИТОПЕК), со регистрирано седиште на, ул. „Палих Бораца“, 1, Белград – Ритопек, Република Србија преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност

со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063-095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-1 Комисија за заштита на конкуренцијата
30 јануари 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

3997.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото 2727957 Онтарио Инк. (2727957 Ontario Inc.) со регистрирано седиште на 66 Велингтон Стрит Вест, ТД Бенк Тауер #5300 Торонто, Онтарио, Канада М5К1Е6 преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 30.1.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која 2727957 Онтарио Инк. (2727957 Ontario Inc.) со регистрирано седиште на 66 Велингтон Стрит Вест, ТД Бенк Тауер #5300 Торонто, Онтарио, Канада М5К1Е6, ќе стекне самостојна контрола над Континентал Голд Инк. (Continental Gold Inc.), со регистрирано седиште на 155 Велингтон Стрит Вест, Апартамент 2920, Торонто, Канада, преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот

на Република Северна Македонија бр. 100000000063-095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-5 Комисија за заштита на конкуренцијата
30 јануари 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

3998.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на Друштво за трговија и услуги ГРЕЕН МАЏХИНЕС ДОО Велес со седиште на ул. „Раштански Пат“ бр. 2, Велес, преку полномошник адвокат м-р Никола Лазаров од Скопје, на седницата одржана на ден 22.1.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво за трговија и услуги ГРЕЕН МАЏХИНЕС ДОО Велес, со регистрирано седиште на ул. „Раштански Пат“ бр. 2, Велес стекнува самостојна контрола над ГМ АМ ЛОГИСТИК ЦЕНТЕР СРЛ, со регистрирано седиште на Цалеа БАЦИУЛУИ бр. 47, Депозитул 3, Општина Клуж-Напока Романија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-6 Комисија за заштита на конкуренцијата
22 јануари 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

3999.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Генерали СЦФ С.а р.л. (Generali SCF S.à r.l.), со регистрирано седиште на 15, Булевар Ф.ВВ. Рајфајзен, 1-2411 Луксембург и Унион Инвестмент Реал Естате ГмбХ (Union Investment Real Estate GmbH), со регистрирано седиште на Валентинскамп 70, Емпорио, 20355 Хамбург, Германија, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 30.1.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Генерали СЦФ С.а р.л. (Generali SCF S.à r.l.), со регистрирано седиште на 15, Булевар Ф.ВВ. Рајфајзен, 1-2411 Луксембург и Унион Инвестмент Реал Естате ГмбХ (Union Investment Real Estate GmbH), со регистрирано седиште на Валентинскамп 70, Емпорио, 20355 Хамбург, Германија, стекнуваат заедничка контрола над Сарагоса Пропертиес СОЦИМИ, С.А. (Zaragoza Properties SOCIMI, S.A.), со регистрирано седиште на Пасео де ла Кастиљана 64, 28046, Мадрид, Шпанија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063-095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-7
30 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4000.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 став (1) точка 2) и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“, бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентра-

ција поднесено од ЕКСОР Н.В. (EXOR N.V.), со седиште на ул. Густав Махлерплеин 25 МС, Амстердам, Холандија, доставено преку Ѓорѓи Георгиевски, адвокат од Адвокатско друштво Георгиевски Скопје, на седницата одржана на ден 22.01.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ЕКСОР Н.В. (EXOR N.V.), со седиште на ул. Густав Махлерплеин 25 МС, Амстердам, Холандија ќе стекне самостојна контрола над ГЕДИ Групо Едиториале С.п.А. (GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.), со седиште на адреса Виа Цристофоро Цоломбо 90 00147, Рим, Италија, преку купопродажба на акции, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-16
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4001.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на ПЕТРОЛ Словенска енергетска дружба д.д. Љубљана со регистрирано седиште на ул. „Дунајска Цеста“ бр. 50, 1000 Љубљана, Словенија преку адвокатско друштво БОНА ФИДЕ Скопје, адвокат Јасмина Брезовска од Скопје, на седницата одржана на ден 22.01.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која ПЕТРОЛ Словенска енергетска дружба д.д. Љубљана (PETROL Slovenska energetska družba d.d. Ljubljana) со регистрирано седиште на ул. „Дунајска Цеста“ бр. 50,

1000 Љубљана, Словенија ќе стекне целосна контрола над Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо Белград-Раковица (Privredno drustvo PETROL LPG d.o.o. Beograd – Rakovica) со регистрирано седиште на ул. „Патријарха Димитрија“ бр. 12, Белград-Раковица, Република Србија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063-095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-17
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4002.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Друштвото за реосигурување Сава, АД со седиште на Дунајска цеста 56, 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата одржана на ден 10.2.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштвото за реосигурување Сава, АД со седиште на Дунајска цеста 56, 1000 Љубљана, Словенија ќе стекне контрола над НЛБ Вита, друштво за животно осигурување АД, Љубљана со седиште на Трг Републике 3, 1000, Љубљана, Словенија, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-18
10 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4003.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известување за концентрација поднесено од Порше Информатик Гезелшафт м.б.Х (Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H.), со седиште на Луис-Пиех-Штрассе 9, 5020 Салцбург, Австрија, преку Адвокатско Друштво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден 26.02.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Порше Информатик Гезелшафт м.б.Х (Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H.), друштво со ограничена одговорност основано според законите на Австрија, со седиште на Луис-Пиех-Штрассе 9, 5020 Салцбург, Австрија ќе стекне контрола врз ДАСОФ Трговско инститоритвено-подјетије, д.о.о. (DASOF trgovskoinstitoritvenopodjetje, d.o.o.), друштво со ограничена одговорност, со регистрирана адреса на Укмарјева улица 6, 1000 Љубљана, Словенија по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-19 Комисија за заштита на конкуренцијата
26 февруари 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4004.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Генерали Реал Естате ГмбХ (Generali Real Estate S.p.A), со регистрирано седиште на Виа Мацциавелли 4, 34132, Трст Италија и Аплеона Реал Естате ГмбХ (Apleona Real estate GmbH) со регистрирано седиште на Ан дер Гехеспитз 50, 63263 Ној-Изенбург, Германија, доставено преку адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска од Скопје, на седницата одржана на ден 26.2.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација која се однесува на основање на целосно-функционално заедничко вложување од страна на Генерали Реал Естате ГмбХ (Generali Real Estate S.p.A), со регистрирано седиште на Виа Мацциавелли 4, 34132, Трст Италија и Аплеона Реал Естате ГмбХ (Apleona Real estate GmbH) со регистрирано седиште на Ан дер Гехеспитз 50, 63263 Ној-Изенбург, Германија што ќе резултира со стекнување на заедничка контрола врз Санса Бетеилигунгсвервалтунгс ГмбХ (Sansa Beteiligungsverwaltungs GmbH) со регистрирано седиште на Бауернмаркт 12, 1010 Виена Австрија, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063-095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-22 Комисија за заштита на конкуренцијата
26 февруари 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4005.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг акционерско друштво со седиште на Херенгасе 18-20, Грац, Австрија, на седницата одржана на ден 12.3.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг акционерско друштво со седиште на Херенгасе 18-20, Грац, Австрија ќе стекне контрола над Еуролинк осигурување АД Скопје со седиште на ул. Никола Кљусев бр.2 Скопје, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063-095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-23 Комисија за заштита на конкуренцијата
12 март 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4006.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Велвет Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.), со регистрирано седиште на ул. Клуче – Осада 3, 32-310 Клуче, Република Полска преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 26.2.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека Концентрацијата со која Велвет Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.), со регистрирано седиште на ул. Клуче – Осада 3, 32-310 Клуче, Република Полска, ќе стекне самостојна контрола над МОРАЦЕЛ с.р.о. (MORACELL s.r.o.), со регистрирано седиште на Прумислова 542, 664 63 Жабчице, Чешката Република, преку стекнување на 100% од основната главнина на друштвото, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-24 Комисија за заштита на конкуренцијата
26 февруари 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4007.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено заеднички од Миомир Николиќ ХХХ¹ Република Србија и Ловорка Николиќ ХХХ Република Србија и Индустријаимпорт- Индустријаимпекс а.д. Подгорица со адреса на Светлане Кане Радевиќ бр.3 Подгорица, Република Црна Гора доставено преку Адвокатско Друштво Георги Димитров адвокати од Скопје, на седницата одржана на ден 12.03.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Миомир Николиќ ХХХ Република Србија и Ловорка Николиќ ХХХ Република Србија и Индустријаимпорт- Индустријаимпекс а.д. Подгорица со адреса на Светлане Кане Радевиќ бр.3 Подгорица, Република Црна Гора, посредно, преку друштвото Фармалогист Хилдинг д.о.о Белград, со седиште на адреса Бул. Војводе Мишиќа 25-27

¹ Податоците претставуваат деловна тајна

Белград, Република Србија ќе стекнат заедничка контрола над Друштвото за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Христо Татарчев 13 бр.9 Скопје, Република Северна Македонија и над Понтера Фарма Солушнс д.о.о Подгорица, со седиште на Цијевна бб, Подгорица, Република Црна Гора по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-25 Комисија за заштита на конкуренцијата
12 март 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4008.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт во Минхен (Münchener Rückversicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft in München) со регистрирано седиште на Коенигингстрасе 107, 80802 Минхен, Германија, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 12.3.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на создавање на целосно функционално друштво за заедничко вложување од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт во Минхен (Münchener Rückversicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft in München) со регистрирано седиште

те на Коенигинстрасе 107, 80802 Минхен, Германија, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-26	Комисија за заштита на конкуренцијата
12 март 2020 година	Претседател,
Скопје	проф-др Владимир Наумовски , с.р.

4009.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известување за концентрација поднесено од Јунајтед Линк, онлајн маркетинг д.о.о. (UNITEDLINK, SPLETNIMARKETING D.O.O.), со седиште на адреса Брничева улица 49а, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, преку Божидар Милошевиќ адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 25.3.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед Линк, онлајн маркетинг д.о.о. (United Link, spletni marketing d.o.o.), со седиште на адреса Брничева улица 49а, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над ИДЕО ПЛУС онлајн продажба д.о.о. (IDEO PLUS spletnaprodajad.o.o.), со регистрирано седиште на адреса Пот к сејмишчу 30, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, по пат на купопродажба на удел, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-37	Комисија за заштита на конкуренцијата
25 март 2020 година	Претседател,
Скопје	проф-др Владимир Наумовски , с.р.

4010.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. Брничева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, преку полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 25.3.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која трговското друштво Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брничева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над работењето на установата КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација (KRS – ŠTEPANJSKO NASELJE zavod za telekomunikacije), со седиште на адреса Јакчева улица 43, 1000 Љубљана, Словенија, преку преземање на телекомуникациското работење на КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-38 Комисија за заштита на конкуренцијата
25 март 2020 година Претседател,
Скопје проф.д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4011.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, преку полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Елкател, друштво за електронски инженеринг, маркетинг и продажба, д.о.о. Пиран (Elcatel, podjetje za inženiring elektronskih naprav, marketing i prodajo, d.o.o. Piran), со регистрирано седиште на адреса Левстикова улица 7, 6330 Пиран, Словенија, по пат на купување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-41 Комисија за заштита на конкуренцијата
23 јуни 2020 година Претседател,
Скопје проф.д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4012.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith Electronics LLC), со седиште во 2000 Милбрук Др, Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000 Millbrook Dr, Lincolnshire, IL 60059, USA), претпријатие-керка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. (LG Electronics Inc.), и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат 27, Њујорк, ЊЈ 10020, САД (One Rockefeller Plaza, 27th Floor, New York, NY 10020, USA), претпријатие-керка што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding Inc.), што е претпријатие-керка на ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company), доставено преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith Electronics LLC), со седиште во 2000 Милбрук Др, Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000 Millbrook Dr, Lincolnshire, IL 60059, USA), претпријатие-керка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. (LG Electronics Inc.), и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат 27, Њујорк, ЊЈ 10020, САД (One Rockefeller Plaza, 27th Floor, New York, NY 10020, USA), претпријатие-керка што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding Inc.), што е претпријатие-керка на ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company), планираат да воспостават заедничко вложување, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-42 Комисија за заштита на конкуренцијата
23 јуни 2020 година Претседател,
Скопје проф.д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4013.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Асахи Касеи, Корп. (Asahi Kasei, Corp.), со седиште во Хибија Митсуи Тауер, 1-1-2 Јуракучо, Чиода-ку, Токио 100-8440, Јапонија (Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8440, Japan), доставено преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на индиректно стекнување на единствена контрола од страна на Асахи Касеи, Корп. (Asahi Kasei, Corp.), со седиште во Хибија Митсуи Тауер, 1-1-2 Јуракучо, Чиода-ку, Токио 100-8440, Јапонија (Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8440, Japan), врз бизнисот со ткаенини ("Tajger") ("Tiger") на Адидент плц (Adient plc), со седиште во 49200 Халјард Драјв, Плимаут, МИ 48170, Соединетите американски држави (49200 Halyard Drive, Plymouth, MI 48170, United States of America), преку купување акции и средства, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-43 Комисија за заштита на конкуренцијата
23 јуни 2020 година Претседател,
Скопје проф.др **Владимир Наумовски**, с.р.

4014.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ПЕТРОЛ Словенечко енергетско друштво а.д. Љубљана (PETROL., Slovenska energetska

druzba, d.d., Ljubljana), со седиште на Дунајска цеста бр. 50, 1000 Љубљана, Словенија, преку Адвокатско друштво Бона Фиде од Скопје на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ПЕТРОЛ Словенечко енергетско друштво а.д. Љубљана (PETROL., Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana), со седиште на Дунајска цеста бр. 50, 1000 Љубљана, Словенија, ќе стекне контрола над ЕЗ, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГИЈА, ЕКОНОМИЈА ДОО, (ЕЗ, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA DOO) ул. Ерјавчева улица 24, 5000 Нова Горица, Република Словенија по пат на стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-44 Комисија за заштита на конкуренцијата
23 јуни 2020 година Претседател,
Скопје проф.др **Владимир Наумовски**, с.р.

4015.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.), со адреса на Шмартинска цеста 134Б (Šmartinska cesta 134B), 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку адвокат Душица Бојковска од Скопје, на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.), со адреса на Шмартинска

цеста 134Б (Šmartinska cesta 134B), 1000 Љубљана, Словенија, стекнува единствена контрола врз друштвото Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна (Studio Proteus, produkcija audio video kaset, d.o.o. Postojna), со регистрирано седиште на ул. Цеста в Старо вас 2, (Cesta v Staro vas 2), 6230 Постојна, Словенија, преку стекнување на 100% од уделите, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-45
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф-др **Владимир Наумовски**, с.р.

4016.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија со седиште на Мессер-Плац 1, 65812 Бад Соден ам Таунус, Германија, преку полномошник Владо Илиевски, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија со седиште на Мессер-Плац 1, 65812 Бад Соден ам Таунус, Германија, ќе стекне индиректно, преку своето поврзано претпријатие, Мессер Техногас с.р.о. со седиште на Зелени прух 1560/99 Браник, 140 00, Прага, Чешка Република контрола над Аир Ликуиде ЦЗ, с.р.о. со седиште на Прага 5, Јиноницка 804/80, пош.бр. 15000, Чешка Република и преку своето поврзано претпријатие Мессер Татрагас, друштво, д.о.о., со седиште на Халупкова 9, Братислава, 819 44, Словачка Република контрола над АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка, со седиште на Пиештанска 8188/3, 917 01 Трнава, Словачка Република, по пат на купување на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заш-

тита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-46
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф-др **Владимир Наумовски**, с.р.

4017.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија со регистрирано седиште на ул. Трг републике 2, 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку адвокат Ѓорѓи Георгиевски од Адвокатско друштво Георгиевски од Скопје, на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија со регистрирано седиште на ул. Трг републике 2, 1000 Љубљана, Словенија стекнува самостојна контрола врз Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија со регистрирано седиште на ул. Сава бр. 14, 11000 Белград Србија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен

број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-49 Комисија за заштита на конкуренцијата
23 јуни 2020 година Претседател,
Скопје проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4018.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брничева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, преку полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 23.06.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брничева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Ансат инсталација и одржување на електронски уреди д.о.о. (Ansatt montaža in vzdrževanje elektronskih naprav d.o.o.), со регистрирано седиште на адреса улица кршкихжрtev 47, 8270 Кршко, Словенија, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-51 Комисија за заштита на конкуренцијата
23 јуни 2020 година Претседател,
Скопје проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4019.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. со седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија, преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. со седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија над: BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана со седиште на Леталишка цеста 3Ц, 1000, Љубљана, Словенија, APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. со седиште на Пухова улица бр. 18, 2250 Птуј, Словенија и РИКАРОКА vse za otroka d.o.o. со седиште на Сломшкова улица 3, 2250 Птуј, Словенија, по пат на стекнување на 51% од правта на глас, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-59 Комисија за заштита на конкуренцијата
23 јуни 2020 година Претседател,
Скопје проф.др Владимир Наумовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622



2020295